

На 26 август годинава изминаа четири години од злосторството извршено врз двајцата вработени во мотелот "Бриони". Албанските терористи прво со жица ги врзале Боге Илиевски и Светислав Трпковски, на нивниот појас поставиле експлозив, по што целиот објект и луѓето буквално ги кренале во воздух.

Денес, четири години подоцна, најблиските на Илиевски и на Трпковски не можеа да запалат свеќи на местото на злосторството. Тоа го направија пред Владата.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Дали случајот "Бриони" повторно ги разгорува меѓуетничките односи меѓу Македонците и Албанците, кои искрено речено по воениот конфликт во 2001 година воопшто не биле затоплени. Станува ли збор за политички проблем или, пак, за

злосторството. Тогаш се крена целата домашна и светска јавност, под интервенција на меѓународните сили тогашниот министер успеа да влезе во ова село. И овој пат, по многубројните интервенции и преговори, соселаните Албанци им го ослободија на роднините на загиналите па-



СВЕЌА ЗА ЗАГИНАТИТЕ

РОДНИНИТЕ ПЛАЧЕА - АЛ

имотно-правен спор, како што тоа некои сакаат да го претстават. Но, ако е во прашање само денационализацијата, тогаш зошто Албанците од селото Челопек не им дозволија на блиските на Боге Илиевски и Светислав Трпковски да запалат свеќи на местото на злосторството, а и патот до гробиштата го држеа под опсада. Во неможност да дојдат на местото каде што пред четири години албанските терористи по громорното мачење со динамит ги кренаа во воздух двајцата работници заедно со мотелот, роднините свеќи запалија пред Владата.

Значи ли ова дека Албанците во оваа држава можат да се однесуваат како што сакаат и дали воопшто во државата функционира правниот систем? Случувањата ни се повторуваат. Блокади имаше и кога роднините на загиналите од Вејце сакаа на годишнината од нивната смрт да го посетат местото на

тот до гробиштата.

Албанците во западниот дел од државата не дозволуваат никакво обележје на загиналите македонски бранители. Тие господарат со Тетовско, но ним никој ништо не им може. Власта како да не е заинтересирана за нивното однесување и како по некое правило со нив секогаш преговара и ги моли. До кога ќе им подлегнуваме на нивните уцени, до кога тие ќе ни кажуваат каде можеме да се движиме, а каде не смејеме?

Она што се случуваше во Челопек е доказ дека државата нема контрола врз целата своја територија. Значи ли ова дека по скандалот со пуштањето на Красники и наводната релаксација на состојбата во Кондово, сега се појавува ново фингирано жариште во Челопек, со цел постојано да се внесува страв и тензии кај македонското население?

ИМОТОТ

Роднините на загиналите македонски бранители немаат каде да запалат свеќа, а спомениците на загиналите албански терористи никнуваат во државата како печурки по дожд. Македонската власт никако да ги исполни ветувањата дека ќе изгради споменик за Македонците

кај Карпалак, Вејце, Љуботенски бачила. Напротив, таа сè уште не може да им ја плати отштетата на преживеаните од Карпалак. Некои од нив, чекајќи ја отштетата, заминаа од овој свет.

Дали само спомениците на терористите во Селце, Гајре, Теарце, во Порој, ќе сведочат за она што се случуваше во 2001 година?



РАЗУРНТИОТ МОТЕЛ

Но, и она што го имаме не знаеме да го негуваме, името факелот на вечниот оган на единствениот споменик на загиналите полицајци, кој се наоѓа во дворот на Министерството за внатрешни работи, одамна не гори. Не маме ли пари за плин?

Истрагата за откривање на злосторниците во "Бриони" тапка во место, а Албанците од Чelopeк му даваат друга конотација на проблемот, односно дека станува збор за нерасчистени имотно-правни односи, а не за политички проблем.

Протестот кој тие го организираа на денот кога требаше да се одбележи четирогодишнината од злосторството во "Бриони" е, како што велат самите, затоа што земјиштето каде што бил изграден мотелот, било бесправно узурпирано во 70-тите години од минатиот век. Сепак, според новите сопственици на "Бриони", ваквата состојба е резултат на целосното неприфаќање на

ле револтирани од одолговлекувањето на решавањето на имотниот спор - кој е сопственик на "Бриони".

"Поради случувањата во 2001 година, има обиди проблемот да се прикаже како политички. Таквиот пристап е погрешен. Има многу фрустрации кај населението, но ДУИ повикува за разумно решение. Ахмети како политички лидер на повеќето Албанци ќе се ангажира за надминување на проблемот во интерес на меѓуетничкиот живот", вели Ермира Мехмети.

ПРЕДИЗВИК

Советниците Македонци од Општина Брвеница им се спротивставуваат на барањата на колегите Албанци и на градоначалникот Џељал Рамадани, имотот на кој се наоѓаат урнатините од овој мотел да ѝ се даде на оваа Општина, а не со него да стопанисува задругата "Единство".

За случајот "Чelopeк", Буч-

де решение, да се почитуваат правните процедури и да се види дали постои предмет за денационализација, со кој се спори дел од имотот на приватните сопственици на земјоделската задруга "Единство", изјави Бучковски.

Рамадани најавува дека Албанците од Чelopeк нема да отстапат од барањето државата да ѝ го додели "Бриони" на Општината.

"Добро е тоа што премиерот и Ахмети ќе се заложат да се најде решение за проблемот. Ако има добра волја, сигурен сум дека има можност за компромис. На тоа земјиште ќе изградиме рекреативен центар и други објекти, кои ќе можат да ги користат сите граѓани, а не имотот да се користи за стопански цели. Не сум запознат во детали, но мислам дека за тој имот не се води постапка за денационализација, а некој од граѓаните ако поседува тапии за сопственост треба да ги покаже. Подобро е имотот да нема сопственици бидејќи

со политички договори. Во 1971 година државата му додели на 'Единство' парцела од 27.099 метри квадратни во трајно користење без надоместок за стопански цели. Со Решение од 1980 година на задругата ѝ е доделена парцела од уште 9.224 метри квадратни, која се наоѓа спроти 'Бриони', изјавува Ристовски.

"Иако - додава тој - најавивме дека секој понеделник ќе се обидуваме да ја почнеме обновата на мотелот, сега тоа ќе го ставиме во мирување. Ќе го чекаме исходот од разговорите меѓу Бучковски, Ахмети и градоначалникот на Брвеница, за да не нè обвинуваат дека 'Единство' провоцира, создава тензии и меѓуетничка нетрпеливост. Ќе чекаме тие да го потврдат нашето право на сопственост".

Станува ли збор за гола битка за земја или, пак, сè ова има друга заднина?

Сепак, и да станува збор за проблем околу денацио-

БАНЦИТЕ ИГРАА ФУДБАЛ



ОСТАТОЦИТЕ ОД ТЕЛАТА НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО МОТЕЛОТ "БРИОНИ", 2001 ГОДИНА

нивните аргументи од страна на Албанците од Чelopeк, дека по поставувањето на камен-темелникот и спомен-плочата, тие ќе ги запрат сите натамошни активности, до добивањето одговор од надлежните институции за спственоста на земјиштето.

Објаснувањето на портпаролката на ДУИ, Ермира Мехмети, зошто Албанците од Чelopeк не го послушале Али Ахмети и не се повлекле од блокадите, е дека тие би-

ковски од Охрид изјави оти тоа е сериозен предизвик за Владата.

"Ќе разговарам со градоначалникот на Брвеница и со дел од населението од Чelopeк за решавање на проблемот, бидејќи ескалирањето на проблемот со мотелот 'Бриони' повторно ги загрозува меѓуетничките релации меѓу Македонците и Албанците, кои макотрпно се градеа во изминатите четири години во тој регион. Мора да се нај-

така полесно ќе може државата да го одземе од 'Единство' и да ѝ го додели на Општината", вели Рамадани.

Но, Веле Ристовски, еден од сопствениците на задругата "Единство" вели дека досега никој не повел спор за денационализација на имотот, ниту спор за негово одземање.

"Државата само по судски пат може да му го одземе имотот на 'Единство' и да го даде на друг корисник, а не

нализацијата, Албанците од Чelopeк не требаше да покажат толкава нечовечност. Всушност, додека семејствата и блиските на загиналите минатиот петок им оддаваа почит на Светислав Трпковски и Боге Илиевски пред Владата, Албанците од Чelopeк играле фудбал на просторот околу "Бриони".

"Поголема навреда и да сакаа не можеа да ни нанесат соселаните-Албанци од тоа што на денот на злосторството си играа фудбал на местото каде што требаше да оддадеме почит. Нека им служи на чест", велат блиски на загиналите.

Во исчекување на она што го вети Бучковски, односно средба со Албанците од Чelopeк и со градоначалникот на Брвеница, роднините на Светислав Трпковски и Боге Илиевски, 26 август вечно ќе го помнат како најцрн ден во нивниот живот.